

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на жалителот - „ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, наш број 08-218/1 од 26.03.2018 година, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.11-61/4 од 22.03.2018 година донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди над 5.000 евра бр.01-9/2018 за набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети за потребите на АД ЕЛЕМ, за период од 2 (две) години на договорниот орган – АД ЕЛЕМ Скопје, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 17^{-та} Седница одржана на ден 04.04.2018 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.11-61/4 од 22.03.2018 година донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди над 5.000 евра бр.01-9/2018 за набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети за потребите на АД ЕЛЕМ, за период од 2 (две) години на договорниот орган – АД ЕЛЕМ Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 6.150,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот.**

3. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган АД ЕЛЕМ Скопје објавил Оглас за барање за прибирање на понуди над 5.000 евра бр.01-9/2018 за набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети за потребите на АД ЕЛЕМ, за период од 2 (две) години и и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.11-61/4 од 22.03.2018 година.

Незадоволен од донесената Одлука за избор на најповолна понуда, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, во која наведува дека неговата понуда е комплетна со сите документи а направен е пропуст од страна на договорниот орган кој не ги приметил документите кои биле електронски прикачени на понудата и на профилот. Според жалителот, направени се битни повреди и пропусти кои се однесуваат на евалуацијата на понудите од член 210 алинеја 6 и затоа бара Државната комисија за жалби по јавни набавки да ја укине Одлуката за избор на најповолна понуда и да го задолжи договорниот орган да му ги надомести трошоците на жалбената постапка.

Во одговорот на жалбата, договорниот орган наведува дека согласно член 221 став 1 од Законот за јавните набавки, ја уважува жалбата на жалителот односно наведува дека е направена повторна евалуација при што понудата на жалителот е оценета како прифатлива и дека во законскиот рок од 5 дена до понудувачите ќе биде доставена новата одлука за избор на најповолен понудувач согласно член 221 став 2 од Законот за јавните набавки.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на фактот што договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки

донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје.

Бр.08-218/5
04.04.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива;
- „ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Скопје, ул. Никола Вапцаров бр.22, Скопје
- АД ЕЛЕМ Скопје, ул.11-ти Октомври, бр.9, Скопје